

## МАКЕДОНЦИТЕ ВО СВЕТОТ

Гоце Делчев со својата неуморна дејност го жртвува целото свое битие за слободата на македонскиот народ, покажувајќи му ја вербата во неговите сопствени сили.

Пишува: Ламбе МАТИНОСКИ

На 22 март 2008 година, во организација на Македонското движење за човекови права од Њујорк и од Њу Џерси во САД, во прекрасниот уникатен црковен храм во кој се одржуваат верските православни служби и во блескавиот културен цен-

## ВО ЧЕСТ НА ВЕЛИКАНОТ



# ЖИВОТ ПОСВЕТЕН ЗА МАКЕДОНСКИТЕ СВЕТЛИНИ КОН СЛОБОДАТА

тар "Св. Кирил и Методиј" во Сидер Гров, Њу Џерси, по 17. пат се одржа "Гоцева вечер". Во прекрасно декорираната сала со сите симболи на македонското поднебје, со фотографии, букети, се одржа вечерта во чест на великанот Гоце Делчев, по повод 138-годишнината од неговото раѓање и 105 години од неговата јуначка смрт. За великанот, апостолот, стратегот, вакви манифестации ("Гоцеви денови") во Северна Америка се одржуваат во Њу Џерси, во САД и во Торонто, Канада на 3 февруари, потоа во европските земји, Австралија, Азија и Африка, каде има нашинци. Секако, "Гоцеви денови" има и во Македонија, по традиција со децении се одржуваат во градот Делчево и во селото Подгорци кај Струга, сега тоа е населба и со македонски муслимани, но и за нив останала незаборавен, праведен и неповторлив.

Овде, во нашата пријателска земја САД, присуствува повеќе од 300 гости, кои ги поздравиле претседателот на организацијата, Драган Славковски, а реферат за животот и за делото на великанот Гоце Делчев поднесе потпретседателот Владо Трајаноски, кој се наврати на минатото за Делчев, па сè до неговата смрт.

Гоце се роди во едно тешко и бурно време и дејствуваше со мисла и цел

само за ослободување на цела Македонија од јаремот на Османлиската империја. Гоце Делчев живееше само 31 година, а на македонското револуционерно поле активно дејствуваше околу една деценија. Иако толку кратко, тој сепак со својата неуморна дејност го жртвуваше целото свое битие за слободата на македонскиот народ, покажувајќи му ја вербата во неговите сопствени сили.

Неговиот живот и дело поминаа це-

тежок и горчлив период за македонскиот народ, ќе се потсетиме на нашата прва револуционерна свест, која беше значително попосветена од сегашнава.

Дали може да има друго место за еден Македонец, освен Македонија? Дали има народ понесрекен од македонскиот? И дали има некаде пошироко поле за работа, отколку во Македонија? Насекаде каде што Гоце Делчев одел да организира вака говорел, а само за доброто на неговата, нашата Македонија. На оваа блескава вечер се проговори и за името наше исконско, името вековно, каде сите присутни заедно со организаторот едногласно усвоија Резолуција против промената на името или било каква додávка или заграда на вековното име Македонија. "Гоцевата вечер" беше проследена со настап на фолклорната група "Гоце Делчев" од "Св. Кирил и Методиј", како и фолклорната група "Александрија" од "Св. Никола" од Тотова-Њу Џерси, со изведба на прекрасни македонски ора и песни, песни



за одмор на душата и носталгично навраќање кон Македонија. Своја изведба имаше и музичката ѕвезда Нада Ефтимова со музичката група "Пелистер" од Македонија.

# ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА И ДИПЛОМАТИЈА

ГЛАС НА ЈАВНОСТА

ФОРУМ

Обединета Македонска Дијаспора (ОМД), на 6 мај оваа година отвори канцеларија во престолнината на САД, Вашингтон Д.Ц. ОМД е глобална организација базирана во Вашингтон. ОМД ја започна Fellowship програмата за студенти стажанти. Главна цел е да се развијат и да се создадат челници-лидери од областа на интернационални и локални политички, општествени релации и менаџмент. Првиот Македонец, кој е одреден од ОМД за да ја раководи канцеларијата, е господиот Горѓи Попстефанов, кој ќе се концентрира на активност за водење интернационална платформа и дипломатија. Горѓи Попстефанов е роден во Скопје, а од раното детство живее во Њу Џерси-САД. Горѓи е студент на Универзитетот во Вашингтон (Development studies). Според ОМД, Горѓи има големи способности за водење вонвладини активности, околу информирање и спроведување на познатите на-

ционални и суверени ставови на Македонија, чиј глас на македонскиот народ ќе доминира во односите на Македонија со САД, ОН, Австралија, Канада, Европската унија, со што ќе го продолжи континуитетот на македонската дијаспора за заштита на македонската слобода, демократија, заштита и просперитет.

Апелирам, особено до интелектуалните сили на емиграцијата од Австралија, да стапат во врска и соработка со Горѓи Попстефанов и да го помогнат со сите свои можни способности, за успех на македонската кауза, во рамките на ОМД. Се надевам дека голем дел од читателите ќе се поврзат со постојните групи на гранките во Австралија, како што се, во Канбера и во Мелбурн-Викторија.

Јанко Томов

## ОБРАЌАЊЕ ДО БАКОЈАНИ

Госпоѓо Бакојани, Вашата држава е формирана во 1830 г. со помош на тогаш влијателните монархистички држави. Така е, тоа не е спорно, нели? Таа нова држава од север граничела со областа Македонија, како провинција на Отоманската империја. Значи, до 1830 г. од територијата на Македонија на Вашата држава ништо не ѝ припаѓало. Во отоманската провинција Македонија до 1830 г. па и подоцна до 1913 г. не живееле Грци, таму живеело домицилно православно население, кое себеси се нарекувало Македонци, а вашите го нарекувале варварски народ, варварско племе. Нормално, како турска територија живееле и Турци и др. Од таа област, Македонија, потекнувале и живееле и славните државници и војсководители Филип II и Александар Македонски. Верувам, познато ви е дека најславниот антички беседник Демостен славата ја стекнал со беседите насочени против "варварските" војсководители, Филип и Александар, против "грчките непријатели". Зачувани се околу 65 беседи на Демостен, можете да се потсетите на историските факти.

Грција го доби Беломорскиот дел од провинцијата Македонија, по заслуга на кралските влијанија од "вавилонската ороспија", во 1913 г. со Букурешкиот мировен договор, кога на Турција, како поразена држава, ѝ беше одземена Македонија и распарчена на три дела - на Грција, на Србија и на Бугарија. Значи, Вашата држава доби територијално право на дел од Беломорска Македонија од 1913 г. Тоа не значи дека тогаш го стекнавте и правото на историјата, културата на населението од тој дел, на нивните предци и потомци. Со Букурешкиот договор од 1913 г., освен големиот подарок - територија од Македонија, добивте и обврска да ги гарантирате основните права на населението во тој дел, кое тогаш стана малцинство во Вашата држава, односно да им гарантирате право на национална определба, право на користење и образование на мајчиниот (македонски) јазик, право на посебни народни обичаи... Но, Вашата држава ја искористила општата воена состојба на Балканот, и не извршила

ниедна обврска, туку почнала со репресивни мерки кон македонското население, со декрети го забранувала користењето на македонскиот јазик, песни, обичаи и вршела асимилација. Во тој период била извршена и "размена" на население - биле протерани Турците, а на нивните имоти се населувале Грци од Мала Азија, Ерменија. Од тој период, г-ѓо Бакојани, во Македонија, во делот кој ѝ припадна на Грција, живеат и Грци.

За време на Граѓанската војна во Грција, 1948 г. и потоа, од Грција беше протеран огромен број Македонци. Нивните домови, имоти беа уништувани, конфискувани. Таквата состојба во Грција, тогашната европска дипломатија ја окарактеризирала како геноцид. Нормално, само за вас Грците е нормално, г-ѓо Бакојани тоа да не го признаете. Дали ќе имате совест и доблесна надворешна дипломатија да им се извините на страдалниците и на нивните поколенија, раселени низ светот, да им ги вратите имотите?

На неодамнешниот Самит на НАТО во Букурешт успеавте да спречите Р Македонија да добие покана за членство во таа асоцијација. По тој Самит продолжувате со нови закани дека ќе ставите вето и за асоцирање во ЕУ, доколку "Скопје" остане со "тврдоглавиот" став да не го менува своето име. Апелирате до меѓународните фактори да влијаат кај властите на "ФАЈРОМ" да не ги иритираат чувствата на Вашиот народ со "крадење на грчката историја". Г-ѓо Бакојани, ја знаете басната на Езоп за волкот и јагнето. Волкот го прекоруваше и му се закануваше на јагнето кое пие вода во течението под волкот дека му ја заматува водата. Дали ова Ве асоцира на Вашите односи кон Р Македонија?

Харалампи Арсовски, Кочани

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.



## FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!**  
**I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**

					
D	I	Büro Makedonija	Büro Stuttgart		
A	B	Tel. 048 / 473 315	Tel. 0711 / 8 17 78 72		
CH	F	Mob. 070 / 711 788	Fax 0711 / 8 17 78 73		
NL	HR	70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33	Mob. 0171 / 5 46 32 20		
		Feuerbach	www.dautoski.de		0172 / 7 62 20 49